

## КОМИЧНАТА ОПЕРЕТА НА ФРАНЦ ЛЕХАР „ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА“ НИ ПРИСТИГА ДИРЕКТНО ОД СЦЕНАТА НА МЕТРОПОЛИТЕН ЊУЈОРК!

*MET: Живо во HD* продолжува со своите преноси. Оваа сабота, на 17 јануари директно од сцената на MET ќе биде изведена шестата опера од оваа сезона „[Веселата вдовица](#)“. Станува збор за нова продукција на комичната оперета напишана од страна на австро-унгарскиот композитор Франц Лехар, овој пат изведена на англиски јазик. Четирикратната добитничка на наградата „Тони“, Сузан Строман дебитира во Мет како режисер и кореограф на приказната за богатата вдовица чие романтично сценарио ќе ја задржи вдовицата и нејзиното богатство во рамките на нејзиното кнежество.



**ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА**  
*Лехар*

*Во живо од Њујорк*  
**17. јануари 2015.**  
**во 18:55ч**

*Улоги:* Рене Флеминг, Кели О'Хара,  
Нејтан Ган, Алек Шрадер,  
Томас Ален

*Режија:* Сузан Строман  
*Диригент:* Ендру Дејвис

The Met  
ropolitan  
Opera  
HD  
NO LIVE

CINEPLEXX  
НАШИОТ СВЕТ НА КИНОТО.  
ОД 1967 ГОДИНА.

### ВЕСЕЛА ВДОВИЦА (ЛЕХАР) | НОВА ПРОДУКЦИЈА

**17 јануари 2015 во 18:55ч**

**Диригент:** Ендру Дејвис

**Режија:** Сузан Строман

**Сценограф:** Џулијан Кроуч

**Костимограф:** Вилијам Ајви Лонг

**Дизајн на светло:** Пол Констабл

**Кореограф:** Сузан Строман

**Преведувач:** Џереми Самс

**Улоги:** Рене Флеминг (Хана), Кели О Хара (Валенсијен), Нејтан Ган (Данило), Алек Шрадер (Камил де Русижон), Томас Ален (Барон Зета)

Бродвејската режисерка и кореограф **Сузан Строман**, добитничка на „Тони“ наградата за мјузикалот „Crazy for you“, „Contact“ и „The producers“, дебитира во Мет со раскошната изведба на Лехаровата разиграната опера „Весела вдовица“, изведена на англиски јазик по преводот на **Џереми Самс**.

**Рене Флеминг** на својата листа од 22 улоги во рамки на репертоарот на Метрополитен, ја дополнува со ликот на Хана, вдовица на париски милионер. **Ендрју Дејвис** диригира со поставата, во чиј состав се **Нејтан Ган**, во улога на Хановиот љубовник Данило, **Алек Шрадер** како младиот благородник Камил де Русијон, **Томас Ален** како интригантниот Барон Зета и бродвејскиот сопрано **Кели О Хара** која дебитира во Мет како бароновата кокетна сопруга Валенсијен.



Трејлер од операта: <http://bit.ly/1x4sHKf>

Резервациите и билетите за „Веселата вдовица“ и останатите опери од сезоната се пуштени во продажба.

**Цена на билети:**

600 ден. / Поединечна карта

500 ден. / Групна цена (мин. 5 особи)

450 ден. / Сезонски билет, по претстава (мин. 4 опери)